



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ
Среда, 12 декември 1951 година
Број 32

Овој број чини 8 дин. Претплата
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна сметка број 801.901702

130

Врз основа на точ. 3 од Напатствието за извршу-
вање Уредбата за изградба станбени згради на работ-
ниците и службениците, во согласност со претседа-
телот на Стопанскиот совет на Владата на Народна Ре-
публика Македонија го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
МЕСТА И КРЕДИТИ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ
ЗГРАДИ ЗА РАБОТНИЦИ И СЛУЖБЕНИЦИ ВО 1951
ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА**

Решението за определување места и кредити за
изградба на станбени згради за работници и службе-
ници во 1951 година на територијата на НР Македо-
нија („Службен весник на НРМ“ бр. 27/51) се менува
и новиот пречистен текст гласи:

1. Станбени згради за работниците и службени-
ците во 1951 година на територијата на НР Македо-
нија ќе се изградат во следните места: градовите —
Скопје, Тетово и Титов Велес, како и рударските цен-
три Злетово и Богословец.

2. Во Скопје како инвеститори на станбените згради
ќе бидат работниците и службениците од Заводот „Ти-
то“ и Термоцентралата „Маџари“, како и работниците
од останатите претпријатија, за кои згради се опреде-
дува сума во износ од Дин. 40.000.000.—

3. Во Титов Велес како инвеститори на станбе-
ните згради ќе бидат работниците и службениците од
Керамичната фабрика и „Свиларата“ како и работни-
ците од другите претпријатија, за кои згради се опре-
делува сумата во износ од Дин. 25.000.000.—

4. Во Тетово како инвеститори на станбените згра-
ди ќе бидат работниците и службениците од „Предил-
ницата“, за која цел се определува сумата во износ од
Дин. 10.000.000.—

5. Во рударскиот центар „Злетово“ како инвести-
тори ќе бидат работниците и службениците од руд-
никот, за која цел се определува сумата во износ од
Дин. 10.000.000.—

6. Во рударскиот центар „Богословец“ како инве-
ститори ќе бидат работниците и службениците од руд-
никот, за која цел се определува сумата во износ од
Дин. 15.000.000.—

7. Реоните за изградба на овие станбени згради
ќе ги определат соодветните градски односно околски
народни одбори, согласно регулационите планови на
напред наведените места.

Број 49 од 8-XI-1951 година — Скопје.

Претседател на Советот
за индустрија и градежништво,
Б. Темелковски, с. р.

Согласен

Претседател на Стопанскиот
совет на Владата на НРМ,
В. Смилевски, с. р.

131

Врз основа на точ. 3 последен став од забелешката
кон Т. бр. 499 и Т. бр. 501 од Тарифата за данокот на
промет на производи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52
(51 г.), во согласност со Претседателот на Советот за
промет со стоки на Владата на НР Македонија ја да-
ваме оваа

НАРЕДБА

**ЗА КОЛИЧИНАТА НА ВИНО И РАКИЈА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ ПОТРОШИ ВО ДОМАКИНСТВОТО БЕЗ
ПЛАК'АЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ**

I

Од вино кое ќе се произведе од сировини од реколта-
та 1951 год. се одобрува за трошење во домаќинството
на производителот без плаќање данок на промет на
производи по 60 литри за секој член на домаќинството
над 15 години и тоа за време од 19 ноември 1951 годи-
на до 20 ноември 1952 година.

II

Од количината ракија која ќе се произведе до 31
јануари 1952 година од сировини од реколтата 1951
година се одобрува за трошење во домаќинството на
производителот без плаќање данок на промет на про-
изводи по 5 ХЛ⁰ за секој член на домаќинството над
18 години.

III

Оваа Наредба влегува во сила од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија“.

Бр. 11816 од 3-XII-1951 год. — Скопје

Поглупетседател на Владата на НРМ и
Министер на финансите
Н. Минчев, с. р.

Согласен

Министер-претседател
на Советот за промет со стоки
Б. Кузмановски, с. р.

132

ЗАПИСНИК

**ОД СЕДНИЦАТА НА II-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ (ВТОРО
СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 15 ОКТОМВРИ 1951
ГОДИНА**

Претседаваше: Димче Стојанов — Мире
Секретар: Мито Хаџи Василев.

Претседателот Димче Стојанов — Мире ја отвори
седницата во 9,30 часот. Народните пратеници го со-
слушаа стоејќи читањето Указот на Президиумот на
Народното собрание на НРМ за свикнување Народното
собрание на НРМ, на второ редовно заседание на 15
октомври 1951 година.

Претседателот соопштува дека Владата на НРМ согласно чл. 60 од Уставот на НРМ му поднесе на Собранието на решавање: Предлог-закон на соборите на избирачите; Предлог-закон за усогласување на кривично-правните одредби од законите на Народна Република Македонија со Кривичниот законик; Предлог-закон за усогласување прописите за прекршоци од законите на Народна Република Македонија со Основниот закон за прекршоци; и Предлог — одлука за потврдување уредба по прашања од народното стопанство и обновата на земјата. Овие законски предлози се доставени до Законодавниот одбор за проучување. Законодавниот одбор поднесе свој извештај. Извештајот и законските предлози се отпечатени и разделени на народните пратеници, а ќе бидат ставени на дневен ред кога ќе реши Собранието.

Потоа соопштува дека Президиумот на Народното собрание на НРМ ги достави до Собранието на потврдување указите донесени во времето од второто вонредно до второто редовно заседание на Народното собрание на НРМ, а потврдувањето на указите ќе се стави на дневен ред кога ќе реши Собранието.

Понатаму соопштува дека некои народни пратеници имаат упатено неколку прашања до членовите на Владата со молба за одговор.

По предлог на претседателот, Собранието го утврди следниот дневен ред:

1. претрес на Предлогот-закон за соборите на избирачи;

2. претрес на Предлогот-закон за усогласување кривично-правните одредби од законите на Народна Република Македонија со Кривичниот законик;

3. претрес на Предлогот-закон за усогласување прописите за прекршоци од законите на Народна Република Македонија со Основниот закон за прекршоци;

4. претрес на Предлогот — одлука за потврдување на Уредбата по прашања од народното стопанство и обновата на земјата;

5. потврдување указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ, донесени во времето од второто вонредно до второто редовно заседание на Народното собрание на НРМ; и

6. одговори на некои актуелни прашања упатени од народните пратеници до претседателите на советите — членови на Владата на НРМ.

Претседателот во 9,40 часот дава краток одмор.

Седницата продолжува од 10 часот.

По предлог на претседателот, Собранието му одобрува отсуство на народните пратеници: Тоде Ношпал и Ангеле Стефановски.

Претседателот соопштува дека се преминува на првата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за соборите на избирачите. Известителот на Законодавниот одбор Александар Ицев го прочита извештајот на одборот. Бидејќи никој не се јави за дискусија, претседателот предлогот го стави на гласање. Сите народни пратеници гласаа со кревање рака. Претседателот објави дека Законот за соборите на избирачите е примен од Собранието едногласно.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за усогласување на кривично-правните одредби од законите на Народна Република Македонија со Кривичниот законик. Откако известителот на Законодавниот одбор Лазо Мојсов го прочита извештајот на одборот и го образложи, сите народни пратеници гласаа со кревање рака. Претседателот објави дека Законот за усогласување на кривично-правните одредби од законите на Народна Република Македонија со Кривичниот законик е примен од Собранието едногласно.

Потоа се преминува на третата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за усогласување прописите за прекршоци од законите на Народна Република Македонија со Основниот закон за прекршоците. Известителот на Законодавниот одбор Методија Антевски го прочита извештајот на одборот и го образложи предлогот. Бидејќи никој не се јави за дискусија се преминува на гласање. Сите народни пратеници гласаа со кревање рака. Претседателот објави дека законот за усогласување прописите за прекршоци од законите на Народна Република Македонија со Основниот закон за прекршоци е примен од Собранието едногласно.

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-одлука за потврдување уредба по прашања од народното стопанство и обновата на земјата. Откако секретарот ја прочита одлуката, Собранието ја усвои едногласно. Претседателот објави дека Одлуката за потврдување уредба по прашања од народното стопанство и обнова на земјата е примена од Собранието.

Се преминува на петтата точка од дневниот ред: потврдување указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ во времето од второто вонредно до второто редовно заседание на Народното собрание на НРМ. Откако секретарот ги прочита указите, народниот пратеник Благој Левков стави забелешка на Указот бр. 27 од 17.VIII.1951 година, дека треба на местото зборовите „судски заседатели“ да се стави: „судски поротници“. Забелешката се прими а потоа Собранието, гласајќи со кревање рака, ги потврди указите.

Потоа се преминува на шестата точка од дневниот ред: одговори на некои актуелни прашања упатени од народните пратеници до претседателите на совети — членови на Владата на НРМ. На прашањето од народниот пратеник Крсте Марковски, за распределба пасиштата на Кораб, и на прашањата од народниот пратеник Саид Мустафа, од областа на селското стопанство, одговори претседателот на Советот за земјоделство и шумарство Наум Наумовски.

На прашањето од народниот пратеник Крсте Марковски, за правење куќи на фамилии што им се куќите изгорени за време на војната, одговори претседателот на Советот за градежи и комунални работи Боге Кузмановски.

Претседателот дава одмор од 10 минути, во 11,20 часот.

После одморот седницата продолжува во 11, 30 часот.

Претседателот соопштува дека претседателот на Президиумот на Народното собрание на НРМ Видое Смилевски и секретарот на Президиумот на Народното собрание на НРМ Филип Брајковски имаат поднесено оставки. Понатаму соопштува дека претседателот на Владата на НРМ Лазар Колишевски поднесува предлог за реорганизација и реконструкција на Владата на НРМ. По предлогот на претседателот, Собранието го прошири дневниот ред и тоа: точка 7 уважување оставките на претседателот и секретарот на Президиумот и избор на претседател и секретар на Президиумот; и точка 8 разгледување предлогот за реорганизација и реконструкција на Владата на НРМ.

На прашањето од народниот пратеник Крсте Марковски, за отварање осмолетки и распределба учители во селата на Кораб, и на прашањата од народниот пратеник Саид Мустафа, за состојбата на турските маџдински осмолетки, за задолжително осумгодишно школување и за отварање катедра за ориенталистика, од-

говори претседателот на Советот за просвета, наука и култура, Крсте Црвенковски.

Во дискусијата зедоа учество народните пратеници: Крсте Марковски, Методија Митевски и Романо Мориц. На прашањето, поставено од народниот пратеник Методија Митевски, за изградбата на клучните објекти во селанските работни задруги одговори претседателот на Советот за земјоделство и шумарство, Наум Наумовски.

Потоа се премина на седмата точка од дневниот ред: уважување оставките на претседателот и секретарот на Президиумот. Претседателот ги прочита оставките а Собранието ги уважи двете оставки. Претседателот Димче Стојанов — Мире објави дека на претседателот на Президиумот на Народното собрание на НРМ Видое Смилевски, и на секретарот на Президиумот на Народното собрание на НРМ Филип Брајковски, им се уважени оставките едногласно.

Претседателот објавува дека се упразнети две места на: претседател и секретар на Президиумот на Народното собрание на НРМ, и дали има некој предлог за избор на нов претседател и секретар. Народниот пратеник Димче Беловски го прочита предлогот на Клубот на народните пратеници на Народниот фронт на Македонија, во кој се предложуваат: за претседател народниот пратеник Страхил Гигов, а за секретар, народниот пратеник Мито Димитриевски. Собранието гласајќи со кревање на рака го прими предлогот. Претседател објави дека за претседател на Президиумот на Народното собрание на НРМ е избран народниот пратеник Страхил Гигов, а за секретар на Президиумот на Народното собрание на НРМ е избран народниот пратеник Мито Димитриевски.

Се преминува на осмата точка од дневниот ред: разгледување предлогот за реорганизација и реконструкција на Владата на НРМ. Откако секретарот на Собранието Мито Хаџи Василев го прочита предлогот, Собранието, гласајќи со кревање рака го прими истиот. Претседателот објави дека предлогот за реорганизација и реконструкција на Владата на НРМ е примен едногласно.

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседателот побара овластување од Народното собрание, да може со секретарот да го потпише записникот од оваа седница. Собранието го усвои предлогот. Претседателот ја заклучи седницата, а со тоа II-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 12,30 часот.

Скопје, 15 октомври 1951 год.

Секретар, Претседател,
Мито Хаџи Василев, с. р. Димче Стојанов—Мире, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 1211/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Благоја Танасов Талевски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: наработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Танасов Талевски.

Од Поверенството за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 10126 од 9-XI-1951 год. II—166—3248

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 10714/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Трајко М. Грујоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на самари.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко М. Грујоски.

Од Поверенството за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 10726 од 9-XI-1951 год. II—166—3249

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 12428/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 40, рег. бр. 40, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Благоја Димков Апостоловски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Димков Апостоловски.

Од Поверенството за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 12428 од 9-XI-1951 год. II—166—3250

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 1261/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 41, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Димитрија Г'орѓиев Г'орѓиоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Г'орѓиев Г'орѓиоски.

Од Поверенството за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 1261 од 9-XI-1951 год. II—166—3251

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 8276/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници без постојано место на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Г'орѓи Николоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Г'орѓи Николоски.

Од Поверенството за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 10126 од 9-XI-1951 год. II—166—3252

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Прилеп бр. 8275/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници без постојано место на страна 2, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Киро П. Трајкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро П. Трајкоски.

Од Поверенството за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 10126 од 9-XI-1951 год. II—166—3253

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1250/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 415, рег. бр. 415, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Лазар Димев Чучуроски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Димев Чучуроски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 19591 од 8-X-1951 год. II—149—2928

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1209/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 416, рег. бр. 416, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Ангел Цветков Тасевски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангеле Цветков Тасески.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 20265 од 8-X-1951 год. II—149—2929

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 10194/48 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 417, рег. бр. 417, занаетчискиот дуќан под фирма: Рогузинар, Ордан Велев Марулец со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на рогузини.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан Велев Марулец.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 20244 од 8-X-1951 год. II—149—2930

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 800/46 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 418, рег. бр. 418, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Димко И. Талески со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко И. Талески.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 20254 од 8-X-1951 год. II—149—2931

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1050/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 420, рег. бр. 420, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Ѓорѓи Наумов Букарчески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Наумов Букарчески

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 20185 од 8-X-1951 год. II—149—2932

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1085/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 422, рег. бр. 422, занаетчискиот дуќан под фирма: Лејар Илија Костов Пагуриџоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: леене производи од туч.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Костов Пагуриџоски

Од Поверен, за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 20255 од 8-X-1951 год. II—149—2933

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Тетово бр. 6856/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 157, рег. бр. 157 занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Јовановски Ѓигов Томо со седиште во град Тетово.

Предмет на работата на дуќанот е: к'урчиски производи

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јовановски Ѓигов Томо.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 15103 од 10-IX-1951 год. II—134—264

Врз основа дозволата од ОНО — Тетово, бр. 9370/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 68, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Зендели Б. Мицеит со седиште во село Одри.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зендели Б. Мицеит.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 9628 од 1-IX-1951 год. II—140—2747

Врз основа дозволата од ОНО — Тетово бр. 10063/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Алити И. Џафер со седиште во село Бозовце.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алити И. Џафер.

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 10063 од 1-IX-1951 год. II—140—2748

Врз основа дозволата од ОНО — Тетово бр. 10062/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Фазлија С. Фазли со седиште во село Бозовце.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фазлија С. Фазли

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 10062 од 1-IX-1951 год. II—140—2749

Врз основа дозволата од Поверен, за комунални работи на ОНО — Тетово бр. 8643/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 64, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Фејми С. Имери со седиште во село Каменање.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејми С. Имери

Од Поверен, за финансии на ОНО — Тетово, бр. 2772 од 30-VII-51 год. II—114—2252

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат претплатниците на "Службен весник на НРМ" дека претплатата за 1952 година ќе изнесува 400 (четирисотини) динари за еден примерок.

Претплатата се уплатува однапред по приложената чековна уплатница во "Службен весник на НРМ" бр. 31/51, за цела година на чек. с-ка 801—901702 кај Народната банка на ФНРЈ — централа за НРМ — Скопје.

При уплатување на сумата треба на самиот чек или вирмански налог да се напише јасно адресата на која што ќе се испраќа весникот, а од другата страна на чекот да се наведе зошто се уплатува сумата, за колку примерци и претплатниот број под кој е приман весникот во 1951 година.

Претплатата треба да се обнови за идната година до крајот на месец декември о.г. После овој рок на секој што не ја обнови претплатата испраќањето на весникот ќе се обустави.

Како извесен број претплатници од 1951 година уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1951 година.

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
130	Решение за измена решението за определување места и кредити за изградба на станбени згради за работници и службеници во 1951 година на територијата на НР Македонија 255
131	Наредба за количината на вино и ракија која може да се потроши во домаќинството без плаќање на данок на промет на производи 255
132	Записник од седницата на II-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ (Второ свикување) одржано на 15 октомври 1951 г. 255